

"Чувствувам дека Грците го распространуваат 'Цвеќето на злото' на Бодлер, но ова 'Цвеќе на мирот' мислам дека е повеќе разбрано од светот и ние како Македонија сме повеќе разбрани во светот дека сме мирољубив, благороден народ, кој има високи човечки потенцијали. Токму во таа смисла имаме многу силно оружје за одбрана на нашето уставно име", истакна Поповски.

Пишува: Милева ЛАЗОВА



## РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Е ЦВЕЌЕ НА МИРОТ



Сликата во која Македонија е цела прекриена со цвеќе ѝ е подарена на Македонската филхармонија, кога го славеше 50-годишниот јубилеј, додека

другата слика е направена неодамна. Таа е направена да служи како плакат, а на неа може да се види Македонија во чија позадина има цвеќиња, кои симболизираат нешто што го содржат знаците на ОН и ЕУ, особено сината боја, која е боја на ЕУ, и виолетовата, која ја претставува мудроста.

"Верувам - објасни Поповски - дека со мудри потези на сите Македонци на еден свој начин можеме да дојдеме до она што сите го посакуваме, ние да се сплотиме".



Околу сликата е напишано Република Македонија - Цвеќе на мирот на повеќе јазици - македонски, кинески, грчки, бугарски, француски, арапски... порака која може да допре до сите народи во светот.

Господинот Живко Поповски, познат по прекарот Цветин, својата борба во одбрана на името ја води на еден убав начин - сликајќи ја Македонија послана со свежо цвеќе - цвеќе на мирот. Неговата борба е долгорочна. Преку она што го работи, а тоа е цвеќето на мирот, тој го распространува низ цел свет, покажувајќи дека македонското цвеќе на мирот е она вистинското, кое постои од дамнина. Но, денес господинот Поповски на свој начин го трансформира тоа цвеќе на мирот - го испраќа како порака за мир, за пријателство, за соработка меѓу сите луѓе, држави, народи.

"Нашето име - вели Поповски - е загарантирано со Устав, и е име кое ние сами го избравме затоа што од поколение на поколение се пренесува кои сме и што сме, и, според тоа, тоа име е исконско и ние, како и секој народ, сакаме да го задржиме без оглед на при-

тисоците од некои наши соседи, конкретно Грција, кои го негираат. Чувствувам дека тие го распространуваат 'Цвеќето на злото' на Бодлер, но ова мислам дека ова 'Цвеќе на мирот' е повеќе разбрано од светот и ние како Македонија сме повеќе разбрани во светот дека сме мирољубив, благороден народ, кој има високи човечки потенцијали и токму во таа смисла имаме многу силно оружје за одбрана на нашето уставно име. Без оглед дали Грците се согласуваат или не, ние тоа име мораме да го зачуваме. Потекнувам од фамилија која е македонска, од прадедо Максим и прабаба Јана, која ме чувала, дедо и баба, татко и мајка Македонци. Оттука, што би бил јас ако не Македонец".

Уште во 1993 година господинот Поповски ја почнува, како што вели, не борбата, туку одбраната на името. Таа година со посебен закон на Собранието на

Република Македонија е донесен Закон за издавање на доплатна поштенска марка Република Македонија - Цвеќе на мирот, каде што тој ги аплицирал неговите македонски цвеќиња на мирот во трите марки, кои биле промовирани и биле во промет.

"Тоа беше во времето пред Македонија да стане членка на ОН. Република Македонија - Цвеќе на мирот им ја подарував на луѓе, кои заслужуваат наша почит и на тој начин им се одолжував на сите оние кои се во Македонија и се залагаат за неа. Годината кога повторно Џорџ Буш го доби мандатот му подарив една слика со наслов 'Република Македонија - Цвеќе на мирот'", додаде Поповски.

Слики со преубавата порака господинот Поповски им подарил и на Иво Санадер, претходно на Мајка Тереза, како и на уште многу други значајни светски личности.